


# Перфориран грб - модул С9

990MC9



## Profiles



## Product features

- основни димензии на перфориран грб L 1500 x H 1155mm

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Перфориран грб - модул С9	625759	990MC9	1,5 m	13
Лева потпора		990SL	32x45x1155	1
Десна потпора		990SR	32x45x1155	1

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Перфорирано пано, сет од 2 парчиња		990B	1436x1018	1
Полица со држачи		990SHELF	1500	1
Носач со парапетни канал		990HPC	1467x53x131	1
Држач за пластична кутија		990HPB	1500	1
Пластична кутија , 3 комада во сет		PB.990HPB	235x155x125 (3x)	3
Држач за осветлување со конзола		990HL	1499	1
Светло		990LIGHT	1200	1
Кука, 10 парчиња		997.1	50 (2x)	2

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција